



Република Македонија
Академија за судии и јавни обвинители
Павел Шатев

СОВЕТУВАЊЕ НА ТЕМА

„НИШТОВНОСТ НА ДОГОВОРИ СПОРЕД ЗАКОНОТ ЗА ОБЛИГАЦИОНИ ОДНОСИ И СПОРЕД ДРУГИ ПОСЕБНИ ЗАКОНИ“

**10 ноември 2017 година
Апелационен суд Битола**



ЦЕЛНА ГРУПА НА УЧЕСНИЦИ

Советувањето е наменето за судии и советници од трговски и граѓански оддели од апелационо подрачје Битола

КРАТОК ПРЕГЛЕД И ЦЕЛ НА СОВЕТУВАЊЕТО

Советувањето ќе се осврне на ништовноста на договорите и проблеми во практиката со разгледување судска практика поврзана со ништовност на договорите.

Целта на советувањето е стекнување знаења со цел за препознавање на институтот ништовност на договори според ЗОО, наспроти ништовноста на одредени правни дела или акти предвидени со посебни закони, на кој начин ќе се овозможи доследна воедначена примена на материјалното право.

МАТЕРИЈАЛИ

Презентации на излагачите поврзани со темата на советувањето

Релевантна легислатива:

- Закон за облигационите односи
- Закон за заштита на потрошувачите
- Закон за трговски друштва

Сите наведени документи може да ги најдете на следниот линк www.jpacademy.gov.mk

МЕСТО НА ОДРЖУВАЊЕ НА СОВЕТУВАЊЕТО

Апелационен суд Битола

ИЗЛАГАЧИ

проф. д-р Јадранка Дабовиќ-Анастасовска, Правен факултет „Јустинијан Први“, Скопје

судија Татјана Сусулеска, Апелационен суд Битола

АКАДЕМИЈА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ

Наташа Баштованска, e-mail Natasa.Bastovanska@jpacademy.gov.mk



Република Македонија
Академија за судии и јавни обвинители
Павел Шатев

ПРОГРАМА

10 ноември 2017 (петок)

09:45-10:00 Пристигнување на учесниците

10:00-11:00 Ништовност на договорите и проблеми во практиката
Теориски аспекти на: непостоечки, ништовни, рушливи договори;
разлика помеѓу ништовни и рушливи; огласување декларирање на
ништовност; процесно правни и материјални последици од ништовноста
на договорот или договорните клаузули

проф. д-р Јадранка Дабовиќ-Анастасовска
Правен факултет „Јустинијан Први“

11:00-12:00 Анализа на законски прописи, општи услови на договори, договори,
судска практика поврзана со ништовност на договорите
- Закон за облигационите односи
- Закон за заштита на потрошувачите
- Закон за трговски друштва

проф. д-р Јадранка Дабовиќ-Анастасовска
Правен факултет „Јустинијан Први“

12:00-12:30 Пауза

12:30-14:30 Ништовност на договори – судска пракса

судија Татјана Сусулеска
Апелационен суд Битола

14:30-15:00 Прашања и дискусија

15:00 Пополнување прашалници

